



Здружение на граѓани Медиа Плус

Наслов на акцијата: Здружени сме посигурни и побезбедни

Партнер: ТРД Радио КАНАЛ 77

Период на реализација: 18 месеци (01.06.2019-30.11.2020)

Општа цел: Граѓанскиот сектор соработува со локалните власти и активно придонесува кон позитивни општествени промени и социјално-инклузивно управување на локално ниво.

Специфична цел: Граѓанските организации и граѓанските активисти во 8 општини од 8 региони се охрабрени за соработка со локалните власти и учество во процесите на креирање и донесување одлуки преку промоција на позитивни примери и иницирање на нови заеднички акции

Активности

Селекција на 8 општини/локални Совети за превенција и 24 ГО

Меморандуми за соработка со селектираните 8 општини

Истражување на активноста на нововоспоставените локални Совети за превенција во селектираните 8 општини и вклученоста на граѓаните и ГО во носење одлуки, и, споделување на анализа

Истражување на проблеми/приоритети на граѓаните од областа на безбедност и превенција во 8 општини

Изработка и споделување на анализи за секоја од истражените општини

Продукција, емитување на радио и споделување на 8 новинарски прилози

Истражување за позитивни примери од соработката на ГО и ЛС во областа на креирање и носење одлуки и успешни приказни

Изработка, промоција и споделување на 8 визуелизации за позитивни примери (успешни приказни од соработката помеѓу граѓанските организации и локалните власти за решавање на локални проблеми)

Организирање и спроведување на 8 информативно-едукативни работилници за локалните Совети за превенција и граѓански организации во 8-те селектирани општини

Проектот е поддржан од Цивика мобилитас

Цивика мобилитас е проект на Швајцарската агенција за развој и соработка (СДЦ), кој го спроведуваат НИРАС, МЦМС и ФЦГ. Мислењата кои се изразени овде не нужно ги одразуваат ставовите на Цивика мобилитас, СДЦ или пак спроведувачките организации.



Организирање и спроведување на 1 завршен настан за вмрежување и споделување искуства за актерите од сите 8 вклучени општини (P4)

Вкупен буџет на акцијата 1.797.800,00 МКД

Резултати

P1 – Воспоставена комуникација и соработка за потребите на акцијата со 8 локални Совети за превенција во различни региони и најмалку 24 граѓански организации од истите општини

P2 – Подготвена и споделена анализа за активноста на 8 локални Совети за превенција и вклученоста на граѓанските организации во креирање и донесување на одлуки

P3 – Информирани граѓани со подигната свест за улогата во превенција и безбедност преку подготвена и промовирана анализа на граѓански приоритети и проблеми во областа на превенцијата за 8 избрани општини

P4 – Зајакнати капацитети на 8 локални Совети за превенција и 24 граѓански организации за обезбедување на учество и добро управување

Релевантност на акцијата за Цивика Мобилитас

Предложената акција е во согласност со општата цел на Цивика мобилитас, односно, реализацијата на акцијата ќе допринесе кон јакнење на граѓанскиот сектор и промоција и охрабрување на граѓанскиот активизам, како и јакнење на соработката со локалните власти - во нашата акција, претставени преку локалните Совети за превенција.

Контакт лица:

Слободанка Блажевска-проектен координатор

Драгана Митровиќ-проектен соработник

тел. 032 397 707

mail: info@mediaplus.org.mk

Проектот е поддржан од Цивика мобилитас

Цивика мобилитас е проект на Швајцарската агенција за развој и соработка (СДЦ), кој го спроведуваат НИРАС, МЦМС и ФЦГ. Мислењата кои се изразени овде не нужно ги одразуваат ставовите на Цивика мобилитас, СДЦ или пак спроведувачките организации.